

# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АКЦИЈА ПРОТИВ НАСИЛСТВО И ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ  
ОТВОРЕНА ПОРТА /ЛА СТРАДА  
[WWW.LASTRADA.ORG.MK](http://WWW.LASTRADA.ORG.MK)



## ВИЗИЈА

Отворена Порта е водечка самоодржлива организација во Македонија, препознаена на национално и меѓународно ниво по својата посветеност, истрајност и професионалност, како и фокусираност на потребите и интересите на тргуваните лица и ранливите групи. Главна определба на Отворена Порта е создавање на општество ослободено од нееднаквост, сиромаштија, дискриминација, насилство и трговија со луѓе, каде во целост се почитуваат човековите права и постојат еднакви можности за социо-економска независност на сите граѓани.



## МИСИЈА

Отворена Порта е здружение на граѓани, кое ги промовира човековите права и ги застапува интересите и потребите на лицата кои се под ризик или претрпеле насилство и трговија со луѓе преку превенција, социјална поддршка и лобирање на национално и европско ниво преку членството во Ла Страда Интернационална-Европска мрежа за борба против трговија со луѓе. НИЕ обезбедуваме заштита, зајакнување на капацитетите и интеграција на тргуваните лица и другите ранливи групи во општеството.



## ПОРАКА ОД РАКОВОДСТОТО

Ни претставува особено задоволство да го претставиме Годишниот извештај на Отворена Порта за 2012 година. Како и претходните години, така и оваа 2012 ќе биде запаметена по неколку важни предизвици, настани и успеси на организацијата.

Отворена Порта ја започна 2012 година со спроведување новиот стратешки план 2012 –2014 година во кој што фокусот на работа и понатаму останува кон намалување на жртвите од трговија со луѓе, застапување на интересите и правата на тргуваните лица за соодветна заштита, помош и компензација како и подобрување на механизмите за заштита и зајакнување на личните капацитети на тргуваните лица и другите ранливи групи.

Отворена Порта во својата работа се води од потребите и интересите на целната група, и сите свои активности ги прилагодува на нивните потреби. Водени од таа причина, Отворена Порта во 2012 вовеле две нови програми и тоа за теренска работа и едукација на работниците за нивните права од работен однос и превенција од принудна работа и трговија со луѓе со цел трудова експлоатација и придружна социјална работа за помош и поддршка на лица под ризик и жртви на трговија со луѓе.

Програмата за придружна социјална работа се спроведува во Скопје, Свети Николе и Прилеп за чии што цели се формирани тимови од искусни социјални работници од невладини организации кои што имаат за цел да овозможат помош и поддршка на лица под ризик и жртви на трговија со луѓе. Со помош на оваа програмата која е креирана согласно спецификите на секој случај одделно овие стручни лица овозможува советување и олеснет пристап на жртвите или лицата под ризик до сите услуги на локалните институции како и поддршка и советувања на нивните семејства.

Тимовите работат во тесна соработка со претставници од локалните центри за социјална работа кои што се одговорни за водење на случаеви на трговија со луѓе. Оваа соработка е насочена кон создавање на еден долгорочен план за поддршка на жртвите и лицата под ризик, а вклучува активности и услуги во нивната домашна средина.

Со цел да се излезе во пресрет на трудовата експлоатација како една од формите на трговија со луѓе кои зема замав во Р. Македонија Отворена Порта започна со спроведување на проект кои имаше за цел да го зајакне системот за превенција, идентификација и упатување на жртви на принудна работа и трговијата со луѓе во Македонија преку соработка и заедничка акција на Отворена Порта и УНАСМ (Унија на независни и автономни синдикати на Македонија). Во 2012 година се спроведоа обуки и оформија мобилни тимови во 4 града.

Основна одговорност на овие тимови составени од претставници на УНАСМ и невладиниот сектор беше реализација на оперативниот план за теренска работа (за превенција, првична идентификација и упатување на лица под ризик и жртви на трговија со цел трудова експлоатација). Поконкретно, тимовите спроведуваа теренска работа и едукација на работниците за нивните права од работен однос и превенција од принудна работа и трговија со луѓе со цел трудова експлоатација. Примарниот фокус беше ставен на работниците од ризичните сектори како што се текстил, градежништвото, земјоделство и угостителство.

Главните наоди од теренската работа беа споделени со клучните чинители за решавање на овој проблем. Со поддршка на Отворена Porta беа отворени и 2 информативни центри за предвработување во 2 регионални канцеларии на УНАСМ (Скопје и Прилеп) за промоција на работничките права и подигнување на свеста за услугите на синдикатот и организирање на отворени инфо денови за информирање и едукација на невработени млади лица.

Во текот на 2012 година, 12 лица жртви на трговија со луѓе се вклучени во програмата за заштита и социјална поддршка (рехабилитација). Обезбедено долгорочно сместување и дневно згрижување на 8 лица жртви на трговија со луѓе. Обезбедена психо-социјална, медицинска и правна помош на 12 жртви на трговија со луѓе. Вкупно 3 лица жртви на трговија со луѓе се стекнале со некој степен на образование. Обезбедена професионална квалификација преку обука на работно место за 2 лице.

Зајакната превенција од трговија со луѓе помеѓу младите во основните и средните училишта и универзитетите преку спроведување на обуки и превентивни работилници со која што се опфатија 510 средношколци, 670 ученика на возраст од 12-15 години, и 580 студенти од универзитетите од Скопје, Битола, Штип и Тетово.

Зголемена свесност на 110 членови на образовниот кадар од основни и средни училишта и универзитети за проактивно делување помеѓу младите и соодветно упатување на случаи на трговија со луѓе. Дополнително СОС линијата обезбеди информација, советување и упатување до соодветни сервиси на 314 лица. Директна теренска работа на мобилните тимови, едукација лице во лице за принудна работа, трговија со луѓе и достапните сервиси со која што се опфатија 517 работници.

Отворена Porta на манифестацијата „Сајт на годината 2012“, го освои второто место во категоријата за најдобар сајт на невладини организации за која што беа номинирани 11 невладини организации. Оваа награда претставува поттик да продолжиме понтензивно да го користиме овој медиум како успешна алатка за информирање, едукација и превенција на јавноста за проблемот на трговија со луѓе.

Вкупниот буџет на Годишната програма на Отворена порта за 2012 изнесуваше 15.012.129,00 МКД, кој придонесе за квалитетна реализација на предвидената програма и активности.

На крај, сакаме да им се благодариме и на сите наши соработници, волонтери, партнери и пријатели за нивниот придонес и доверба вложена во нас.

**Бидете секогаш насмеани и расположени да подадете рака на тие што им треба!**

Јасмина Д. Рајковска  
Претседател

Марија Тодоровска  
Програмски директор






**ОТВОРЕНА ПОРТА** својата мисија ја остварува преку спроведување на активности кои се дел од Зте главни СЕКТОРИ на организацијата: Информирање и лобирање, Превенција и едукација и Социјална асистенција на жртвите од трговија со луѓе. Во овој годишен извештај се сублимирани сите позначајни резултати кои ја обележаа работата на Отворена Porta во текот на 2012 година.

⇒ Обележан 18 Октомври- Европски ден против трговија со луѓе, каде Отворена Porta го промовираше своето последно истражување на тема „Од сигурно сместување до социјална интеграција на жртвите од трговија со луѓе,“

Главната цел на ова истражување беше да се согледа социо-економската положба на жртвите на трговија со луѓе и процесот на поддршка додека биле вклучени во програмата за социјална асистенција. Истражувањето се спроведе во рамките на Проектот „Зајакнување на системот на поддршка и реинтеграција на жртвите од трговија со луѓе во Република Македонија“ кој е поддржан од страна на „Кинг Баудоен Фондација“ од Белгија.



18.октомври.2012- Европски ден против трговија со луѓе



Истаржувањето беше испечатено во 150 примероци со кое што беа анализирани 81 досие на жртви на трговија со луѓе асистиран од страна на Отворена Porta.  
Истражувањето можете да го најдете на следниов линк: <http://www.lastrada.org.mk/news.asp?id=38>

⇒ По повод Меѓународниот ден на жената- 8ми Март, Отворена Porta/Ла Страда Македонија, во соработка со општина Кисела Вода и Македонско Женско Лоби, организираше панел дискусија на тема „Зошто жените се борат за своите права?“



8ми март 2013—Општина Кисела вода

**Отворена Порта преку програмата за превенција и едукација директно влијае кон намалување на ранливоста на младите и поголема вклученост на професионалците во идентификација, упатување и превенирање на случаи на трговија со луѓе.**

⇒ Зајакнати капацитети на 60 идни наставници и социјални работници за работа со деца во мулти-етничка средина.



На 29-ти март, 2012 се оддржа церемонијата за доделување на сертификати на 60 студенти кои учествуваа во проектот „Зајакнување на капацитетите на идните професори и социјални работници во мулти-етничка средина.“ Отворена Порта ги обучува студентите од Институтот за социјална работа и социјална политика за проблемот од трговија со луѓе и им овозможува практиканска работа во организацијата. Овој проект е финансиран од Германската федерална влада и имплементиран од страна на мисијата на ОБСЕ. Отворена Порта е вклучена во овој проект од 2009 година.

⇒ Зајакнати капацитети на идни 16 социјални работници– практиканти на Отворена Порта за работа на СОС линија, стекнати теоретски и практични вештини за спроведување на превенција од трговија со луѓе и обезбедување социјална асистенција на тргуваните лица преку 3 реализирани обуки.



19.октомври.2012

Обука „Работа на СОС линија за помош од ТСЛ“





**11.декември.2012**

Обуката за „Обезбедување социјална асистенција на тргуваните лица“.



**12.декември.2012**

Обука „Превенција од трговија со луѓе“

⇒ Одбележана Неделата за борба против трговија со луѓе од 2-9 декември преку спроведување на 12 превентивни активности во основни училишта, 2 во средни училишта и една активност на Филозофски Факултет. Поставување на штандови во 2 средни училишта и делење на превентивно-информативен материјал, поставување на штанд на Филозофски Факултет, одржување на Инфо денови за граѓаните, младите и невработените лица на тема превенција од трговија со луѓе и пристојна работа кои се одржаа во просториите на Унијата на независни и автономни синдикати ( УНАСМ) и ( УНАСМ)од Прилеп. За повеќе информации посетете го следниов линк: <http://www.lastrada.org.mk/news.asp?id=41>



Недела за борба против ТСЛ- Делење на едукативен материјал на Филозофски факултет  
Волонтерите на Отворена Porta дел од овој настан

⇒ Зајакната превенција од трговија со луѓе помеѓу младите во основните и средните училишта и универзитетите преку спроведување на обуки и превентивни работилници со која што се опфатија 510 средношколци, 670 ученика на возраст од 12-15 години, и 580 студенти од универзитетите од Скопје, Битола, Штип и Тетово.



- ⇒ 14 претставници од 7 средни училишта од Скопје, и тоа од СУГС „Кочо Рацин“, СГГУГС „Здравко Цветковски“, СУГС „Цветан Димов“, СУГС „Јосип Брос Тито“, СУГС „Панче Арсовски“, СУГС „Никола Карев“ и СУГС „Браќа Миладиновци“, се запознаат со феноменот на трговија со луѓе, причините и последиците, начините на вовлекување, мерките за самозаштита како и достапните социјални услуги во земјата. Обучените средношколци го практикуваа наученото и спроведуваа конкретни активности во нивните училишта со цел подигање на свеста помеѓу учениците за трговија со луѓе.



30/31 октомври.2012

Обука „Врсник на врсник едукација за превенција од трговија со луѓе“



ОУ „Лазо Трповски“ Карпош

- ⇒ Зголемена свесност на 110 членови на образовниот кадар од основни и средни училишта и универзитети за проактивно делување помеѓу младите и соодветно упатување на случаи на трговија со луѓе.

- ⇒ Зголемени и унапредени вештини за испорака на обуки на 10 лица од персоналот на Отворена Порта и зголемени професионални капацитети на персоналот на Отворена Порта преку учество на различни обуки како обуки за градење на комуникациска стратегија, раководење со човечки ресурси, раководење со волонтери и обука за обучувачи. Подобрувањето на индивидуалниот и организациски портфолио на Отворена Порта е интегративен дел од генералната стратегија за менаџмент со работниот кадар и со ресурсите што се користат за остварување на целите во организацијата.



27– 29. јануари.2012 , Берово  
Обука за раководење со волонтери



Од 29 февруари до 01.март 2012 година ,Скопје.  
Основи на раководење со човечки ресурси “Вие и вашиот тим,,



- ⇒ Офрмени мобилни тимови од синдикатите за трговија со луѓе со цел трудова експлоатација. Тимовите ги сочинуваат членови на огранските канцеларии на УНАСМ а делуваат во Скопје, Прилеп, Св. Николе, Струга и Охрид.



02—04.октомври.2012

Обука на мобилни тимови(синдикати, трудови инспектори и НВО) за превенција, идентификација и упатување на лица под ризик и жртви на трговија со луѓе со цел трудова експлоатација

- ⇒ Изготвена Програма за превенција, рана идентификација и упатување на лица под ризик и жртви на трговија со луѓе со цел трудова експлоатација наменета за мобилните тимови од синдикатот УНАСМ.

- ⇒ Директна теренска работа на мобилните тимови, едукација лице во лице за принудна работа, трговија со луѓе и достапните сервиси со која што се опфатија опфатени 517 работници

**КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБРАТИТЕ И КОЈ МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ?**

**Отворена Порта** – Ние сме Невладина организација која дава бесплатна помош и поддршка на жртвите од трговија со луѓе. Ние нудиме услуги со целосна доверба и интерес и желба да помогнеме. Ако ти е потребна помош можеш да ни се јавиш на :  
**Бесплатната телефонска линија 0800 11 111**

**Државен инспекторат за труд** трудова инспекција 02/3296-310 и 02/3116 110 за пријавување на агенции и лица за вработување. Суштината на постоењето на Државниот инспекторат и на секторите кои функционираат како негов интегрален дел е во намалувањето на бројот на работно ангажираните лица кои не се социјално осигурани, заштита на правата од областа на работните односи, безбедност и заштита при работа.

**УНАСМ (Унија на автономни и независни синдикати во Македонија)** е мрежа на синдикални организации која обезбедува поддршка и помош на членовите и вработените во ризичните сектори, а кои се соочуваат со проблеми во делот на работничките права.  
**Телефон за контакт: 02/ 3 230307 02/ 3220252**

**Информирај се, заштити се и пријави!!!!**

**Работа, договор за работа, минимум плата, редовна плата, пензиско / инвалидско осигурување, здравствено осигурување, годишен одмор, право на болничко лекување**

**Јас имам право , Ти имаш право на**

**CIVICA**  
Одговорна програма на Отворена Порта е поддржана од Програмата на Цивила Мобилитас - спонзорена од ЦРМ, и финансиски поддржана од СДП

Информативен материјал за трудова експлоатација



- ⇒ Отворање на информативни центри во рамките на канцелариите на УНАСМ и организирање на отворени инфо денови за информирање и едукација на невработени млади лица



05.12.2012

Инфо ден за граѓаните, младите и невработените лица на тема превенција од трговија со луѓе и пристојна работа кој се одржи во просториите на Унијата на независни и автономни синдикати (УНАСМ)

08.12.2012,

Инфо ден за граѓаните, младите и невработените лица на тема превенција од трговија со луѓе и пристојна работа кој се одржа во просториите на РО Унијата на независни автономни синдикати (УНАСМ) во Прилеп.

- ⇒ Изготвена и развиена програма за придружна социјална работа наменета за теренските социјални работници и зајакнати капацитети на 9 социјални работници за спроведување на придружна социјална работа со жртвите од трговија со луѓе и нивните семејства.





- ⇒ Обезбедена помош, поддршка и информации на вкупно 314 лица за 2012 година, преку услугите на СОС линијата за превенција од трговија со луѓе.
- ⇒ Зголемена видливоста на СОС бројот преку емитување на СОС спот на радио како и поставување на СОС банерот на веб страни на општините и забавни портали.



Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе  
Отворена Порта

отворена порта

Размислувај правилно информирај се навремено!!!

0800 11111

Линија за помош од трговија со луѓе

Банер за промоција на СОС бројот за помош од трговија со луѓе

- ⇒ Усвоен стратешкиот план за 2012-2014 година и стратегија за комуникација на Отворена Порта.
- ⇒ Вклучени 12 лица жртви на трговија со луѓе во програмата за заштита и социјална поддршка (рехабилитација). Обезбедено долгорочно сместување и дневно згрижување на 8 лица жртви на трговија со луѓе. Обезбедена психосоцијална, медицинска и правна помош на 12 жртви на трговија со луѓе. Вкупно 3 лица жртви на трговија со луѓе се стекнале со некој степен на образование. Обезбедена професионална квалификација преку обука на работно место за 2 лице.
- ⇒ Вклучени препораки на Отворена Порта во новиот Национален Акционен План за борба против трговијата со луѓе и илегална миграција во Р.Македонија за 2012 година.
- ⇒ Покрената иницијатива за финансиска одржливост на прифатилиштето за жртви од трговија со луѓе со кое раководи Отворена Порта пред Секретаријатот на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Македонија. Отворена Порта ги приложи препораките, кои беа вклучени во финалниот извештај на Националниот известувач, што може да се смета за голем успех при лобирањето на Отворена Порта за владата да ги засили своите напори во борбата против трговијата со луѓе и да обезбеди поквалитетна заштитата на тргуваните лица.

⇒ Зајакната соработка со бизнис секторот и зголемена одржливоста на прифатилиштето преку добиена донација од ТЕДИКО, медицинската установа Интер Мед арт и МИС Глобус фабрика за месна индустрија.

⇒ Изработен постер за имотноправно побарување на лица жртви на трговија со луѓе и трудова експлоатација

### МОЖНОСТИ ЗА ИМОТНО ПРАВНО ПОБАРУВАЊЕ ЗА ЛИЦА ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА

**МОЖНИ ДОКАЗИ**

- Показивска процена (експертски извештај)
- Други сведошески доказ за исплата на сметки
- Телефонски комуникации/електронска пошта
- Медицинско/неуролошко/патристик вештачење
- ПММ мерки

**РАБОТНИ УСЛОВИ**

- Кадр и во какви услови работеле?
- Колку часови дневно?
- Колкав временски период?
- Какво вид на работа?
- Колку клиент на ден?
- Колку е платено?

**ПОСЛЕДИЦИ**

- Документација поврзана со бедувањето
- Дали жртвите биле третирани во болница?
- Дали жртвата имале потреба од психолошки третман?

**Прашања кои треба да се дискутираат за време на правна консултација**

**РАБОТА**

- Доброволна или присилна?
- Во угостителство
- Во градежништво
- Во текстилна индустрија
- Во секс индустрија\*

**Последици:**

- Нецелосно или неплатена плата
- Неисплата на пензионо и здравствено осигурување

**НАСИЛСТВО**

Последици:

- Физички повреди
- Трауми
- Сексуално преносливи болести
- Други болести
- Анксиозност/депресија
- Претрпен страв/болка

**ПРАВНИ СОВЕТИ И СУДСКА ПОСТАПКА**

- Трудово право - граѓански суд
- Кривично право - кривичен суд
- Трудово право - граѓански суд
- Кривично право - кривичен суд

**Можни барања за надомест на штета/компензација**

- Плати и надоместоци, надомест на штета
- Надомест за материјална штета (болнично лекување, трошоци за лекови...)
- Надомест за нематеријална штета (претрпен страв, болка...)

**Важна напомена:**

Имотно правно побарување и жртвата може да профитира од својот почеток на востановата се до завршување на трајниот процес.

Имотно правно побарување жртвата може да продолжи со одредена постапка и во граѓанска постапка.

**Важна напомена:**

Имотно правно побарување може да поднесе самога жртвата или полномошникот, но не и роднините или другите странични лица.

Имотно правно побарување во граѓанска постапка за трудова експлоатација може да поднесе тужителот, адвокатот или оштетениот.

**Важна напомена:**

Известување на жртвата и полномошникот за правните можности да може да биде поддржано од друга институција или адвокатска организација.

**Важна напомена:**

Жртвата на сексуална експлоатација има право на правен совет од адвокатот за идни на постопните и кривично-наказни постапки, а не само од адвокатот кој е вклучен во кривично-наказната постапка.

**Важна напомена:**

Последиците од имотното правно побарување за жртвата се одредени од законот за граѓански судски постапки и од законот за кривично-наказни постапки.

**Важна напомена:**

Последиците од имотното правно побарување за жртвата се одредени од законот за граѓански судски постапки и од законот за кривично-наказни постапки.

Други судски можности да добијат компензација иквот и материјална помош од државата:

- Предсуда за замена
- Побарување правен совет
- Осигурање со денга или пензионско полицијско илј составен одреден
- Обезбедете контакт информации од жртвата и од советодавните центри во матичната држава

Содержината на овој извештај е подготвена во рамките на проектот COMPACT – Европска Акција за Компензација на тргувани лица. Проектот е финансиран од Европската Унија преку Европскиот социјален фонд и Европскиот центар за демократија и управување со правото (ЕКДП).

Овој постер е создаден во рамките на проектот COMPACT – Европска Акција за Компензација на тргувани лица. Целта на овој постер е да го олесни пристапот на жртвите на трговија со луѓе, при остварување на своите права но во исто време да ги информира релевантните актери за процесот на остварување на имотноправното побарување на жртвите од ТСЛ.



⇒ Презентирани 11 годишните предизвици и достигнувања на Отворена Porta преку изработка на публикација „Постигнувања и предизвици во спречувањето на трговијата со луѓе“



По повод 11 години од постоењето на организацијата, Отворена Porta создаде публикација во која ја прикажа сложеноста и чувствителноста на проблематиката со која работи. Целта на публикацијата е да ја информира јавноста, како и партнерите и донаторите за постигнувањата и искуството стекнати во текот на изминатите 11 години работа.

Публикацијата е изработена двојазично, именувана како „Постигнувања и предизвици во спречувањето на трговијата со луѓе“ и е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија.

За да ја погледнете публикацијата, посетете го следниов линк: <http://www.lastrada.org.mk/content.asp?id=26>.

⇒ „Сајт на годината 2012“, второ место за Отворена Порта во категоријата за најдобар сајт на невладини организации за која што беа номинирани 11 невладини организации.



WEB  
awards  
2012



САЈТ  
НА ГОДИНАТА  
2012

Второ Место во категоријата  
"Најдобар сајт за  
невладини организации"  
[www.lastrada.org.mk](http://www.lastrada.org.mk)



На манифестацијата „Сајт на годината 2012“, која се одржа на 13.12.2012 година, Отворена Порта го освои второто место. Отворена Порта изразува голема благодарност до сите оние кои што ја дадоа својата поддршка и гласаа за сајтот на Отворена Порта.

Оваа награда претставува поттик да продолжиме понтензивно да го користиме овој медиум како успешна алатка за информирање, едукација и превенција на јавноста за проблемот на трговија со луѓе.

Оваа манифестацијата се одржа третпат и ја организираа „Медиа солушнс“ и системот за онлајн-реклами кеерапеуе.mk под покровителство на Амбасадата на Словачка и Здружението на интерактивно огласување ИАБ Македонија.



**ПРОЕКТИ НА ОТВОРЕНА ПОРТА ЗА 2012 ГОДИНА****⇒ Институционален грант**

Поддршка на годишната програма на организацијата

Период на спроведување 2012

Цел : Зајакнување на организациските капацитети , спроведување на активности за превенција и едукација и социјална асистенција за тргуваните лица.

Донатор: CIVICA Mobilitas, спроведувана од Центарот за институционален развој – ЦИРа, а финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка – СДЦ

Буџет : 2.748.828,00 MKD

**Проект: Зајакнување на СОС – линијата за помош од трговија со луѓе како механизам за идентификација на тргуваните лица.**

Цел на проектот : Зајакнување и промовирање на единствената СОС- линија за помош од трговија со луѓе во земјата како ефективен метод кој обезбедува информација , превенција и советување на граѓаните

Вид на активности – Континуирана работа , анализа и насочување на информации и статистички податоци . Тренинг за членовите на тимот за подобрување на нивните капацитети во работата со другите форми на трговија со луѓе и тренинг за членовите на тимот и волонтерите за подобрување на нивните капацитети во работата во текот на 12-те месеци

Донатор: Амбасадата на САД во Скопје

Буџет : 22.400 УСА за период 01/03/2012-28/03/2013

**Проект: Подобрување на системот за поддршка и реинтеграција на жртвите на трговија со луѓе во Република Македонија.**

Цел на проектот – Основната цел на овој проект е обезбедување на сервиси за реинтеграција кој ќе овозможат подобрување , социјална и економска инклузија на тргуваните лица 18 месеци

Видови на активности – Подготовка на анализа за бенефициите од програмата за Социјална асистенција на Отворена Порта , вклучување во Програмата за реинтеграција на жртвите на трговија , Придружна социјална работа

Донатор: KING BAUDOIN FOUNDATION BELGIUM

Буџет : 35 000 Евра за период 01/01/2012-30/06/2013.

**Проект: Создавање на мрежа на волонтери подготвени да работат на социјалните прашања во општеството , зголемување на капацитетите на младите за превенција , едукација и асистенција од трговијата со луѓе.**

Цел на проектот: Целта на проектот е активно вклучување на младите во решавање на проблемите на заедница преку развивање и промовирање на волонтеризмот

Видови на активности: Имплементација на 4 тренинга со студентите за превенција , едукација врсник на врсник како и работа на СОС- линија и социјална асистенција

Донатор: Град Скопје

Буџет : 100.000,00 MKD

**Проект Google**

Цел на проектот Интернационално и национално лобирање , застапување и односи со јавноста вклучувајќи мониторинг и имплементација на политиките за трговија со луѓе

Видови на активности: Одржување на Ла Страда информаторот , веб –страната на Ла Страда , поткрепување во интернационалната и националната – база , мониторинг и лобирање , принтање на превентивни материјали и учество на конференции.

Донатор: Google Funds

Буџет : 18 292 Евра или 25 000 УСД

**Проект: Превенција од екстремна трудова експлоатација 2**

Цел на проектот Зајакнување на системот за превенција , идентификување и упатување на жртвите на трудова експлоатација и трговија во Македонија преку заедничка соработка 12 месеци.

Видови на активности: Создавање на мобилни тимови , теренска работа и инфо сесии за работниците од различни работни сектори.

Донатор: CNV International

Буџет : 25 000 Евра или буџет од 37 500 Евра- за период 01/05/2012-30/04/2013

**Проект „Сместување и психо- социјална поддршка на жртвите од трговија со луѓе“ .**

Цел на проектот: Обезбедување на заштита и економско јакнење на жртвите од трговијата со луѓе преку поддршка за функционирање на државното прифатилиште кое овозможува сместување, медицинска и правна помош како и оспособување со реинтеграциони способности за жртвите.

Видови на активности: Тековни активности во прифатилиштето,Обезбедување на хуманитарна помош,Медицинска помош,Специјализирана психо-социјална помош,Правно советување и др.

Донатор: Влада на Р. Македонија

Буџет: 300 000 МКД за 2013 година

**Проект- "Зајакнување на социјалните вештини и способности на Професорите и Професионалниот Кадар во Едукацијата за Мулти -етничко Општество 2012**

Цел на проектот : Зголемување на капацитетите и знаењата на идните наставници за работа со деца во мулти-етничка средина преку постојана соработка со невладиниот образовен сектор.

Видови на активности : Зајакнување на капацитетите на идните наставници и социјални работници преку соодветни обуки и спроведување на тримесечна практична работа во невладин сектор

Донатор: Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Буџет: 1113 ЕУРО




**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ОТВОРЕНА ПОРТА ЗА 2012 ГОДИНА**
**ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АКЦИЈА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО И  
ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ - ОТВОРЕНА ПОРТА- СКОПЈЕ**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД  
01.01.2012-31.12.2012

**ПРИХОДИ:**

А) Приходи од камати	295.822.00 ден.
Б) Приходи од проекти	8.665.193.00 ден.
В) Пренесен вишок од мината година	6.051.114.00 ден.
<b>Вкупни приходи:</b>	<b>15.012.129,00 ден.</b>

**ТРОШОЦИ:**

1	Материјали за проекти	14.777.00 ден.
2	Трошоци за возило	61.563.00 ден.
3	Трошоци за гориво	118.046.00 ден.
4	Трошоци за објави и реклами	191.770.00 ден.
5	Патни трошоци за учесници во проектни активности	33.480.00 ден.
6	Трошоци за закупнина на деловен простор	254.784.00 ден.
7	Трошоци за учество на семинари и советувања	267.980.00 ден.
8	Телекомуникациски услуги ( ППТ, Интернет и сл)	470.187.00 ден.
9	Трошоци за паркинг и патарина	2.245.00 ден.
10	Комунални трошоци (струја, вода, парно)	160.587.00 ден.
11	Трошоци за осигурување на вработени	376.052.00 ден.
12	Трошоци за такси превоз	4.158.00 ден.
13	Услуги од граѓани и правни лица	104.611.00 ден.
14	Трошоци за образование	124.950.00 ден.
15	Трошоци за превод	20.333.00 ден.
16	Трошоци за услуги по основ на авторски хонорари	2.757.828.00 ден.
17	Трошоци за услуги по договор за повремени работи	589.459.00 ден.
18	Патни трошоци и дневници за службен пат во земјата и странство	258.751.00 ден.

19	Пренос на средства на партнерски организации	11.993.00 ден.
20	Трошоци за угостителски и хотелски услуги по проекти	283.124.00 ден.
21	Трошоци за ревизија	72.570.00 ден.
22	Негативни курсни разлики	73.463.00 ден.
23	Банкарски провизии	30.250.00 ден.
24	Останати трошоци	130.218.00 ден.
25	Останати услуги	141.179.00 ден.
26	Трошоци за бруто плати	2.442.497.00 ден.
<b>Вкупни трошоци:</b>		<b>8.996.855,00 ден.</b>
Данок на непризнати трошоци		37.605,00 ден.
<b>Наменски средства за 2013 год:</b>		<b>5.977.669,00 ден.</b>

Скопје 28.02.2013 година

### БИЛАНС НА СОСТОЈБА на 31.12.2012

#### Средства

1	Основни средства (нето износ)	442.590.00 ден.
2	Денарска сметка	1.166.147.00 ден.
3	Девизна сметка	1.557.107.00 ден.
4	Депозит	3.152.006.00 ден.
5	Позајмици	123.200.00 ден.

ВКУПНИ СРЕДСТВА:

**6.441.050,00 ден.**

#### Обврски

1	Обврски за даноци	20.791.00 ден.
2	Наменски средства за 2013 година	5.977.669.00 ден.
3	ДЕЛОВЕН ФОНД	442.590.00 ден.

ВКУПНИ ОБВРСКИ :

**6.441.050,00 ден.**

Скопје 28.02.2013 година

- ден.





**МОЖЕТЕ ДА НЕ СЛЕДИТЕ НА:**

**WEB PAGE**

[www.lastrada.org.mk](http://www.lastrada.org.mk)



**FACEBOOK**

[www.facebook.com/pages/Отворена-Порта-Open-Gate-La-Strada-Macedonia](https://www.facebook.com/pages/Отворена-Порта-Open-Gate-La-Strada-Macedonia)

„Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе“  
-Отворена Порта/Ла Страда-

Тел: 02/2700 –107

Бесплатна СОС линија 0800 11111

Е-пошта: [lastrada@lastrada.org.mk](mailto:lastrada@lastrada.org.mk)

Жиро сметка: 270000000111146

Даночен број: 40300004000310

Депонент на ХАЛКБАНК а.д. Скопје

Претседател

Јасмина.Д.Рајковска

